



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ ЗА ДОСТАСАНИ, А НЕНАПЛАТЕНИ
ПОБАРУВАЊА

I	Тема	Кредитирање за наплата на побарувања
1.	Прашање	Дали изјавата од клиентот во која ќе биде наведено дека средствата од одобриениот кредит нема да се искористат за подмирување достасани обврски или обврски коишто достасуваат во рок од 30 дена може да се смета за документиран доказ од точка 17 став 1 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките (Одлуката)?
	Одговор	Банката е должна да изгради критериуми за „соодветен“ документиран доказ дека одобриениот кредит, односно гаранција нема да се користи за отплата на обврските кон банката. Ова не ја исклучува можноста за обезбедување изјава од клиентот, доколку банката оценува дека обезбедената изјава од клиентот за неа претставува документиран доказ.
	Датум на објавување на одговорот	14.07.2009
2.	Прашање	Дали со точка 17 став 2 од Одлуката се дозволува одобрување нови кредити по услови слични со условите под кои се одобрени старите кредити?
	Одговор	Во точката 17 од Одлуката точно се дефинирани побарувањата на кои не се однесуваат одредбите од главата IV, односно кај кои не се смета дека постои кредитирање за наплата на побарување. Во ставот 2 од оваа точка се појаснува дека кредитирање за наплата не се смета само доколку новиот кредит е одобрен под поповолни услови , а не под слични услови на кредитирање како условите под кои е одобрен стариот кредит.
	Датум на објавување на одговорот	14.07.2009
3.	Прашање	Дали значајни измени на договорните услови настанати со склучување Анекс кон постојните договори ќе претставуваат реструктурирање на побарувањата, имајќи предвид дека не е воспоставена нова изложеност на кредитен ризик?
	Одговор	При одредувањето дали одредени измени на договорните услови претставуваат реструктурирање на побарувања, банката треба да поаѓа од суштината на извршените измени. Доколку измените на договорните услови во

		суштина претставуваат воспоставување нова кредитна изложеност (без оглед на тоа што не е склучен нов договор) и се последица на влошена финансиска состојба на клиентот, банката е должна да ги применува соодветните одредби за реструктурирање од глава III од Одлуката.
	Датум на објавување на одговорот	14.07.2009
4.	Прашање	Дали под недостасана обврска, според точка 17 став 3 од Одлуката, би се подразбирала и обврската што би достасала во тековниот месец, по поднесувањето на барањето за зголемување на кредитниот лимит врз основа на кредитни картички, при што сите обврски до тековниот месец врз основа на таа изложеност би биле целосно подмирени?
	Одговор	Одредбата од точка 17 став 3 значи дека клиентот не треба да има достасани обврски кон банката во моментот на донесувањето одлука за одобрување кредит (зголемување на кредитниот лимит врз основа на кредитни картички или зголемување на дозволеното пречекорување врз основа на трансакциски сметки).
	Датум на објавување на одговорот	14.07.2009